

Врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на РМ” бр. 124/15) постапувајќи по жалбата на Ибраими Мухамет од Тетово УП2 09-249/20 од 19 април 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Во Решението УП2 09-249/20 од 30 декември 2020 година донесено по поднесениот Приговор од Ибраими Мухамет од Тетово УП2 09-249/20 од 23 декември 2020 година, СЕ ВРШИ ИСПРАВКА.
2. Во точката 3 од диспозитивот, бројот “1.7” се заменува со бројот “1.3”.
3. Последниот пасус од образложението се менува и гласи “Согласно Ценовникот на услуги на ЕВН Електродистрибуција, поточно точка 1.3, промената од монофазен во трофазен приклучок до 40 kW во случај кога доводниот кабел е трофазен, без внатрешен приклучок и заедно со Решение за согласност за приклучување се смета за стандардна услуга и цената за истата е 12.627,00 денари.”
4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а произведува правно дејство од денот од кој има правно дејство Решението од точка 1.

Образложение

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 30 декември 2020 година донесе Решение по поднесениот Приговор УП2 09-249/20 од 23 декември 2020 година поднесена од страна на Ибраими Мухамет од Тетово.

Електродистрибуција по приемот на Решението, по телефонски пат на 8 февруари 2021 година извести дека во Одлуката се направени горенаведените технички грешки.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 249/20
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски